

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТАТУТ

Здружение на граѓани

Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ

Скопје

Мај, 2014

Врз основа на член 18, 23 и 104 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ 52/10 и 135/11), Собранието на Здружение на граѓани Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ Скопје, со седиште на ул.Никола Вапцаров бр.2/4, згр.1, вл.1, кат 5, на седница одржана на 13 мај, 2014 година, го донесе следниот

СТАТУТ

на Здружение на граѓани

Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ Скопје

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со одредбите од овој статут се уредуваат прашања поврзани со основањето и работењето на Здружението на граѓани - Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ Скопје (во натамошниот текст Здружение).

Со овој статут особено се уредуваат:

- назив и седиштето;
- печатот, штембилот, логото и слоганот;
- начела на здружението;
- целите и задачите на Здружението;
- услови и начин на зачленување во Здружението и права, обврски одговорности на членовите на Здружението;
- органи на здружението;
- претставување и застапување;
- средства на здружението, начин на стекнување и располагање;
- престанок на Здружението и располагање со имотот во случај на престанок;
- измени и дополнувања на статутот на Здружението; и
- завршни одредби (време на дејствување).

Член 2

Со статутот можат да се уредат и други прашања од важност за работата на Здружението, во согласност со закон и одредбите од овој статут.

2. НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Член 3

Називот на Здружението е:

Здружение на граѓани - Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ Скопје.

Скратен назив на Здружението е:

Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ Скопје.

Член 4

Седиште на Здружението е во Скопје, на ул. Никола Вапцаров бр.2/4, згр.1, вл.1, кат 5.

3. ПЕЧАТ, ШТЕМБИЛ, ЛОГО и СЛОГАН

Член 5

Здружението има печат и штембил.

Печатот го содржи називот на Здружението и логото на Здружението.

Штембилот го содржи називот, седиштето на Здружението, дел за деловоден број, датум и место.

Член 6

Здружението ќе користи лого и слоган.

Логото на здружението е стилизирано бродско кормило, со дизајниран испис внатре „Браво сине!“ под кое е испишан скреатениот назив на Здружението - Движење за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ во црвена боја, како и оригинален своерачен потпис на лицето во чија чест се основа Здружението во црна боја.

Слоганот на Здружението гласи: „Браво сине!“

4. НАЧЕЛА НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 7

Здружението на граѓани - Движењето за поддршка на креативноста ИВО ЛАУРЕНЧИЌ Скопје, во понатамошниот текст Здружението) е независно, самостојно, непартиско, непрофитабилно здружение на граѓани во кое членуваат граѓани (кои ги исполнуваат законските услови), кои во неа ги остваруваат своите лични и заеднички цели и интереси утврдени со овој Статут, а во согласност со Уставот и Законот.

Член 8

Здружението има својство на правно лице со права, должности и одговорности утврдени со овој Статут и Законот за здруженија и фондациите.

Здружението е самостојно во организирање и остварување на своите цели, задачи и активности во согласност со овој Статут, Законите и Уставот на Република Македонија.

Член 9

Здружението ќе има седиште во Скопје, а ќе дејствува на цела територија на РМ и пошироко.

Здружението со посебна одлука на Управниот одбор, по потреба, може да основа и организациони единици и Комисии.

Работата на организационите единици и Комисиите може да биде уредена со Деловник за работа, кој мора да биде во согласност со Статутот на Здружението.

Здружението може да развива различни облици на соработка со други организации од најразлични профили и асоцијации од земјата и странство.

Член 10

Работата на Здружението е јавна.

Јавноста при работата се остварува преку транспарентно објавување на статутот и другите акти на Здружението, тековни и планирани активности и слично, преку повремени публикувања на печатени материјали и известувања преку средствата за јавно

информирање, како за членовите, така и за заинтересираните за работата на Здружението или на друг погоден начин правење достапни до јавноста.

Здружението може да има веб страна, преку која ќе се обезбеди јавност во работењето.

Здружението е должно годишниот извештај за работа и финансиски извештај, кои се усвоени на Собрание, да ги објави на веб-страната односно на соодветен начин да ги направи достапни до јавноста, најдоцна до 30 Април за претходната година.

Здружението обезбедува известување на јавноста и преку:

- Обезбедување на непречено присуство на нејзините членови на седниците на органите и телата на Здружението;
- Достапност на извештаите и другите материјали до членовите и заинтересираните лица, и
- на друг начин со одлука на управен одбор.

Член 11

Здружението ги искажува на погоден начин и ги промовира своите ставови и мислења за прашања согласно утврдените цели и задачи на Здружението, поведува иницијативи и учествува во градење на јавно мислење и креирање на политиките.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 12

Основни цели и задачи на Здружението се:

- Да се поддржи талентот и трудот на креативните поединци во функција на нивно понатамошно надоградување
- Да им се даде шанса за креативно и професионално докажување на поединци или група од поединци со капацитет во креативното изразување
- Да се подигне свесноста на општата јавност дека Македонија има креативност и креативна мисла и истата има големо општествено значење
- Да се подигне свесноста за потребата од вложување во визуелниот идентитет на домашните производи или услуги, а во функција на градење на национални брендови
- Да им се помогне на малите домашни компании во патот за креирање на бренд, со стручна помош и професионална поддршка
- Да се гради и развива мостот помеѓу креативните поединци или групи и бизнисот и општеството, во взамен интерес
- Да се иницира и развие дијалог за потребата од примена на креативноста во функција на бизнисот и општеството, како јавен интерес
- Да се поврзат и координираат значајните сегменти од општество, кои можат да дадат придонес за поддршка и примена на креативниот потенцијал во Република Македонија
- Да се поддржи и развива слободната креативна мисла во функција на граѓанското општество и демократските придобивки
- Да се креираат услови за едукација на заинтересираните страни, за креирањето и придобивките од инестирање во производ со идентитет

- Да се развива и поддржува духот за потребата од градење на вредности во естетиката во секој сегмент од општественото живеење
- Да се подржат вредностите на модерното општество во контекст на слободна мисла, а преку призмата на креативноста и естетеските вредности

Член 13

Своите цели и задачи Здружението ги остварува преку следните дејности:

- Спроведување на програмски активности и активности по потреба (ад – хок)
- Соработка со други здруженија, фондации, институции, манифестации, компании и професионалци од областа на дејствувањето и слично
- Организирање на настани, конкурси, натпревари, креативни работилници, професионални дебати и слични активности
- Издавање публикации и други активности во правец на остварување на целите и задачите на Здружението.

6. УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЗДРУЖЕНИЕТО И ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 14

Во Здружението може да членува секој, кој ја исполнува законските услови, а кој ги прифаќа целите и задачите на Здружението.

Член на Здружението може да биде лице кое е државјанин на Република Македонија и странски државјанин.

Член на Здружението се станува со потпишување на пристапница.

Членството на Здружението е слободно и доброволно.

Член 15

Основни принципи на дејствување на членовите на Здружението се:

- Се почитува автономијата и самостојноста на секој член на Здружението;
- Сите членови на Здружението се рамноправни и еднакви во остварувањето на правата и обврските;
- Еднаквост во слободата, правата и обврските на секој член без разлика на полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверение, имотната и општествената состојба.

Член 16

Членството во Здружението престанува по сопствено барање или со исклучување.

Основи за исклучување се:

- не плаќање на редовна чланарина;
- не почитување на Статутот и другите интерни акти на Здружението;
- не активно учество во органите на Здружението;
- не почитување на другите членови во Здружението.

За исклучување одлучува Собранието по предлог на Управниот одбор или на 1/3 од членовите на Здружението.

За исклучување на член по основ на не почитување на другите членови во Здружението,

одлуката се донесува со 2/3 мнозинство од сите членови на Здружението.

Член 17

Правата и обврските на членовите на Здружението се:

- Да раководат со работата на Здружението, да ги избираат органите и телата на Здружението и да вршат надзор над нивната работа;
- Да покренуваат иницијативи, предлози заради остварување на целите и задачите на Здружението;
- Да се придржуваат од овој Статут и актите на органите и телата на Здружението;
- Да дејствуваат интерес на Здружението и во правец на зголемувањето на неговиот углед;
- Да вршат други работи кои се во согласност со Статутот на Здружението и важечките законски норми во Република Македонија.

Член 18

Одговорноста на членовите на Здружението се утврдува врз основа на превземените обврски и надлежности во согласност со овој Статут.

7. ОРГАНИ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 19

Органи на Здружението се:

- Собрание,
- Управен одбор,
- Претседател,
- Потпретседател,
- Секретар.

7.1. СОБРАНИЕ

Член 20

Собранието е колективен орган на Здружението, составено од сите членови.

Собранието работи на седници на кои претседава Претседателот на Здружението.

Организацијата и работата на Собранието се уредува со овој Статут, а Управниот одбор на Здружението може да донесе и Деловник за работа на Собранието.

Член 21

Собранието работи на седници, кои се одржуваат најмалку еднаш годишно. Седниците на Собранието ги свикува Претседателот на Здружението по сопствена иницијатива.

Седница на Собранието може да свикуваат и 1/3 од членовите на Управниот одбор.

Вонредна седница на собранието може да се одржи по барање на една третина од членовите на Здружението.

Вонредна седница на собранието се одржува најдоцна во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за одржување.

Член 22

Собранието може полноважно да работи и одлучува доколку на Седницата присуствуваат повеќе од половина од вкупниот број на членовите. Собранието донесува одлуки со мнозинство гласови од присутните членови, доколку за одредени прашања не е предвидено поинакво мнозинство со овој Статут.

За работата на Собранието се води записник што го потпишуваат Претседавачот на седницата, записничар и двајца заверувачи на записникот.

Член 23

Собранието на Здружението ги има следниве права, должности и одговорности:

- Донесува Статут и Програма на Здружението;
- Врши измени и дополнувања на Статутот и Програмата;
- Усвојува годишен извештај за работа и финансиски извештај и ги објавува на својата веб страница односно ги прави достапни на друг погоден начин;
- Доставува финансиски извештај до надлежни органи на државната права, односно до органот на општините, општините на град Скопје и град Скопје, во случај кога користи средства од Буџетот на РМ, односно буџетите на единиците на локалната самоуправа;
- Одлучува за промена на целта на здружувањето;
- Одлучува за внатрешната организација и организационите форми на органите на здружението;
- Избира и разрешува Претседател на Здружението;
- Избира и разрешува членови на Управниот одбор на Здружението;
- Одлучува за статусни измени на здружението;
- Одлучува за престанок на здружението со двотретинско мнозинство гласови од сите членови на здружението,
- Одлучува за други работи кои не се во надлежност на други органи на здружението;
- Врши и други работи што произлегуваат од програмските определби или се утврдени со закон, со други прописи или овој Статут и други интерни акти на Здружението.

Член 24

Собранието може да работи и донесува одлуки без присуство на членовите.

Иницијативата за одржување на Собрание, без присуство на членовите е иста како и за одржување на редовно Собрание на Здружението.

Членовите на Здружението гласаат со писмено потпишување на изјава со која се одлучува за или против предлогот на одлуката. Изјавата содржи предлог на одлука, образложение, како и потребното мнозинство за нејзино донесување.

Одлуката се смета за донесена ако е потпишана во рок од 15 дена од денот на доставувањето на изјавата со предлогот на одлуката, од повеќе од половина членови на Здружението, освен ако се работи за прашања за кои со овој Статут е предвидено друго мнозинство.

Доколку одлуката не се донесе, од причина што за неа писмено не се изјасниле доволен број членови на Здружението, Претседателот за нејзино донесување свикнува Собрание.

Член 25

Правата, должностите и одговорностите на Собранието во итни случаи ги врши Управниот

одбор на Здружението, при што има обврска на првата наредна седница на Собранието да поднесе извештај за превземените активности.

7.2. УПРАВЕН ОДБОР

Член 26

Управниот одбор се состои од 9 членови, именувани за период од четири години, со право да бидат повторно избрани.

За член на Управниот одбор може да биде именуван секој член на Здружението, како и надворешни лица кои со своето знаење и искуство ќе допринесат кон квалитетно остварување на целите и задачите на Здружението.

Член 27

Управниот одбор или негов член можат да бидат отповикани-разрешени од функцијата и пред истекот на периодот за кој се именувани со одлука на Собрание, и тоа:

-по сила на закон,

-по сопствено барање,

-доколку бидат констатирани недоследности во извршувањето на поставените обврски и задачи, непридржување кон одлуките на Собранието и овој Статут.

Член 28

Седниците на Управниот одбор ги свикува и со нив раководи Претседателот на Здружението.

Седниците на Управниот одбор може да свикаат и 1/3 од членовите на Управниот одбор.

Член 29

Управниот одбор полноважно може да работи и одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број на членови.

Управниот одбор своите одлуки ги донесува со јавно гласање, со мнозинство од присутните членови, доколку со овој Статут не е предвидено поинаку.

За работата на Управниот одбор се води Записник кој се усвојува на наредната седница, а го потпишуваат Претседателот на Здружението и записничарот.

Член 30

Управниот одбор ги има следните права, должности и одговорности:

- Го именува и разрешува Потпретседателот и Секретарот на Здружението од редот на членовите на Здружението;
- Ги подготвува седниците на собранието на Здружението;
- Го подготвува нацртот на статутот и другите одлуки што треба да ги донесе собранието;
- Му предлага ставови и заклучоци на Собранието;
- Раководи и се грижи за целосно тековно работење на Здружението;
- Одлучува за висината на чланарината;
- Дава упатства и инструкции за работата на Претседателот на Здружението;
- Ги гради и реализира ставовите на Здружението;
- Ги реализира заклучоците на Собранието;
- Превзема и реализира активности во согласност со целита на Здружението;

- Управува и одговара за управувањето со имотот на Здружението;
- Подготвува годишен или периодичен извештај за својата работа, на барање на Собранието на Здружението;
- Има право да донесе Деловник за својата работа, за работа на Собранието и другите органи и комисии на Здружението;
- Има право да донесува правилници и други акти во интерес на остварување на целите на Здружението;
- Одлучува по барања од членовите на Здружението;
- Формира комисии и работни тела за извршување на работите од своја надлежност;
- Формира и стручни служби и врши контрола врз нивните активности;
- По потреба донесува годишен план и програма за работа;
- Изготвува годишен извештај за работа и финансиски извештај, кои ги доставува до Собранието на усвојување;
- Управува и одговара за управување со имотот на здружението;
- Дава предлог за внатрешна организација и организациони форми на органите на Здружението;
- Одлучува за здружување или разделување од друго здружение и за зачленување во сојуз и меѓународни организации;
- Одлучува за основање и укинување на организациони единици, ограноци и други облици на организирање на Здружението;
- Врши и други работи кои со овој Статут не се во надлежност на Собранието или Претседателот на здружението;
- Именува потписник-ци на жиро сметката на Здружението и
- Извршува и други работи што ќе му ги довери Собранието на Здружението и што произлегуваат од овој Статут.

Член 31

За својата работа Управниот одбор одговара пред Собранието на Здружението.

Собранието на Здружението може да го отповика Управниот одбор, или одделен негов член, по предлогот за отповикување поднесен од Управниот одбор или по предлог на најмалку 1/3 од членовите на Здружението.

Предлогот за отповикување мора да биде во писмена форма.

7.3. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 32

Здружението има Претседател.

Претседателот на Здружението своите права и должности ги врши врз основа на овој Статут и актите на Собранието.

Во случај на привремена спреченост на Претседателот на Здружението, него го заменува потпретседателот или секретарот, а по овластување на претседателот.

Член 33

Кандидат за Претседател на Здружението може да предложат најмалку двајца членови на Собранието на Здружението.

Мандатот на Претседателот на Здружението трае 4 години, со право на реизбор.

Член 34

Претседателот на Здружението ги има следните права, должности и одговорности:

- Свикува седници на Собранието и Управниот одбор;
- Ја спроведува политиката на Здружението;
- Го претставува и застапува Здружението;
- Го координира функционирањето на Здружението;
- Се грижи за спроведувањето на одлуките, заклучоците и другите акти на Здружението;
- Ги потпишува актите на Здружението;
- Предлага програма за развој на Здружението;
- Предлага начин и форми на финансирање на Здружението;
- Предлага кандидати за членови на Управниот одбор;
- Предлага кандидати за Потпретседатели и Секретар на Здружението;
- Врши други работи што ќе му ги довери Собранието, Управниот одбор или произлегуваат од Статутот.

Член 35

Функцијата Претседател на Здружението престанува:

- По сопствено барање и
- Со разрешување од Собранието на Здружението.

7.4. ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 36

Управниот одбор на Здружението, по предлог на Претседателот, избира Потпретседател на Здружението.

Мандатот на Потпретседателот трае 4 години, со право на реизбор.

Потпретседателот по функција е член на Управниот одбор на Здружението.

Член 37

Потпретседателот врши работа од делокругот на Претседателот што ќе му ја довери тој или друг орган на Здружението.

Член 38

Функцијата на Потпретседателот му престанува:

- По сопствено барање, и
- Со разрешување од Управниот одбор.

7.5. СЕКРЕТАР НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 39

Управниот одбор на Здружението, по предлог на Претседателот, избира Секретарот на Здружението.

Мандатот на Секретарот трае 4 години, со право на реизбор.

Секретарот по функција е член на Управниот одбор на Здружението.

Член 40

Секретарот врши работа од делокругот на Претседателот што ќе му ја довери тој или друг орган на Здружението.

Секретарот ги има следните права, должности и одговорности:

- Ги подготвува седниците на органите на Здружението;
- Контактира со членовите на Здружението;
- Ги координира активностите за спроведување на одлуките, заклучоците и ставовите на органите и телата на Здружението;
- Ја води архивата на Здружението;
- Ја води кардовската политика на Здружението;
- Ја организира и раководи со стручната служба на Здружението;
- Врши други работи што ќе ги доверат органите на Здружението.

Член 41

Функцијата на Секретарот на Здружението му престанува:

- По сопствено барање; и
- Со одлука на Управниот одбор на Здружението.

8. ПРЕТСТАВУВАЊЕ И ЗАСТАПУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 42

Здружението го претставува и застапува Претседателот.

По негово овластување или во случај на спреченост Здружението го претставува потпретседателот или секретарот.

9. СРЕДСТВА НА ЗДРУЖЕНИЕТО, НАЧИН НА СТЕКНУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ

Член 43

За остварување на своите цели и задачи, Здружението стекнува средства и со нив располага во согласност со овој Статут и Закон.

Член 44

Здружението стекнува парични средства, предмети и материјални добра што се обезбедуваат од:

- Чланарина;
- Доброволни прилози, подароци од правни и физички лица;
- Спонзорства и донаторства;
- Приходи од продажба на стручна литература;
- Буџет;
- Други извори во согласност со законот.

Член 45

Начинот на располагање со средствата на Здружението го утврдува Управниот одбор на

Здружението.

10. ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО СО РАБОТА И РАСПОЛАГАЊЕ СО ИМОТ ВО СЛУЧАЈ НА ПРЕСТАНОК

Член 46

Здружението може да престане со работа доколку:

- за тоа со 2/3 мнозинство од сите членови на Здружението, одлучи Собранието на Здружението ;
- бројот на своите членови се намали под бројот определен со Законот;
- настапи било која од причините утврдени со Закон, за престанок со работа на Здружението.

Во случај на престанок со работа на Здружението за имотот и средствата што остануваат одлучува Управниот одбор на Здружението.

11. ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО

Член 47

Иницијативата за измени и дополнувања на Статутот на Здружението може да поднесе секој орган или работно тело на Здружението.

Член 48

Иницијативата за измени и дополнувања на Статутот се поднесува во писмена форма до Собранието.

Одлука за измени и дополнувања на Статутот се носи со 2/3 мнозинство гласови од вкупниот број членови на Здружението.

12. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 49

Прашањата кои не се регулирани со овој Статут се регулираат со акти на Собранието и Управниот одбор на Здружението.

Член 50

Толкувања на одредбите на овој Статут дава Собранието, а помеѓу две седници на Собранието Управниот одбор.

Член 51

Овој Статут влегува на сила на денот на донесување.

Здружение на граѓани
Движење за поддршка на креативноста
ИВО ЛАУРЕНЧИЌ
Скопје
Претседател,
